

Службен весник

на Република Македонија

Број 110

30 јуни 2015, вторник

година LXXI

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
3347. Одлука за одобрување на Годишниот финансиски извештај со Завршната сметка, Ревизорскиот извештај и Годишниот извештај за работа за 2014 година на Акционерското друштво во државна сопственост за вршење на дејноста давател на услуги во воздухопловната навигација М-НАВ АД Скопје.....	2	3351. Правилник за изменување на Правилникот за формата и содржината на барањето за издавање на контролна марка, формата и содржината на контролната марка, начинот на нејзино издавање, формата, содржината и начинот на водењето на евиденцијата за издадени и искористени контролни марки за означување на брашното кое се става во промет.....	3
3348. Одлука за давање на трајно користење на недвижни ствари на Министерството за труд и социјална политика.....	2	3352. Одлука за одобрување на регулиран максимален приход за вршење на регулирана енергетска дејност производство на електрична енергија на АД ТЕЦ НЕГОТИНО во државна сопственост, Неготино за 2015 година	4
3349. Исправка на Одлуката за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Националната установа Национална и Универзитетска библиотека Св. Климент Охридски - Скопје.....	2	3353. Одлука за одобрување на регулиран максимален приход и цена за вршење на регулираната енергетска дејност производство на електрична енергија на АД ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДОНИЈА – Скопје за 2015 година	4
3350. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за поблиските критериуми за избор на најповолен понудувач на земјоделско земјиште во државна сопственост кое може да се даде во закуп и определување на големината на површината на земјоделското земјиште кое може да се даде во закуп ...	3		

	Стр.		Стр.
3354. Одлука за одобрување на регулиран максимален приход, регулирана просечна тарифа и тарифи за пресметковни елементи за 2015 година, како и основен приход за 2015, 2016 и 2017 година за вршење на регулираната енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија на ЕВН Македонија АД Скопје..	5	3356. Одлука за одобрување на регулиран максимален приход и регулирана просечна тарифа за 2015 година за вршење на регулираната енергетска дејност организирање и управување со пазарот на електрична енергија на Операторот на електропреносниот систем на Македонија, АД МЕПСО - Скопје	7
3355. Одлука за одобрување на регулиран максимален приход и цена за вршење на регулираната енергетска дејност снабдување со електрична енергија на тарифни потрошувачи на ЕВН Македонија АД Скопје за 2015 година.....	6	3357. Одлука за одобрување на основен приход за 2015, 2016 и 2017 година, регулиран максимален приход за 2015 година, регулирана просечна тарифа и тарифи за пресметковни елементи за 2015 година за вршење на регулираната енергетска дејност пренос на електрична енергија на Операторот на електропреносниот систем на Македонија АД МЕПСО – Скопје	7
		Огласен дел.....	1-40

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 3347.

Врз основа на член 60-г став (2) од Законот за воздухопловство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 14/2006, 24/2007, 103/2008, 67/2010, 24/2012, 80/2012, 155/2012 и 42/2014), Владата на Република Македонија, во својство на Собрание на Акционерското друштво во државна сопственост за вршење на дејноста давател на услуги во воздухопловната навигација М-НАВ АД Скопје, на седницата, одржана на 23.6.2015 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ГОДИШНИОТ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ СО ЗАВРШНАТА СМЕТКА, РЕВИЗОРСКИОТ ИЗВЕШТАЈ И ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТА ЗА 2014 ГОДИНА НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТА ДАВАТЕЛ НА УСЛУГИ ВО ВОЗДУХОПЛОВНАТА НАВИГАЦИЈА М-НАВ АД СКОПЈЕ

1. Со оваа одлука се одобрува Годишниот финансиски извештај со Завршната сметка, Ревизорскиот извештај и Годишниот извештај за работа за 2014 година на Акционерското друштво во државна сопственост за вршење на дејноста давател на услуги во воздухопловната навигација М-НАВ АД Скопје, донесени од Управниот одбор на ова акционерско друштво, бр.02-615/2 од 15.05.2015 година, на седницата, одржана на 15.05.2015 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-5419/1
23 јуни 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

3348.

Врз основа на член 18 став (1) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 23.6.2015 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

Член 1

Со оваа одлука на Министерството за труд и социјална политика му се даваат на трајно користење без надоместок, недвижни ствари кои се наоѓаат на КП 1225, м.в. Село, КО Катланово, запишани во Имотен лист број 1296, сопственост на Република Македонија и тоа:

- дел 0, зграда 1, В2-7, влез 1, ПО, број 1, намена П, со површина од 77м2;
- дел 0, зграда 1, В2 - 7, влез 1, ПР, број 1, намена ДПД, со површина од 542м2;
- дел 0, зграда 1, В2-7, влез 1, ПР, број 1, намена ПП, со површина од 43м2;
- дел 0, зграда 1, В2 - 7, влез 1, ПО, број 1, намена П, со површина од 89м2.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-5881/1
23 јуни 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

3349.

По извршеното срамнување на изворниот текст утврдено е дека во текстот на Одлуката за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Националната установа Национална и Универзитетска Библиотека Св. Климент Охридски – Скопје, објавена во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 105/2015, направена е техничка грешка поради што се дава

ИСПРАВКА
НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ
НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТИВА-
РИ НА НАЦИОНАЛНАТА УСТАНОВА НАЦИО-
НАЛНА И УНИВЕРЗИТЕТСКА БИБЛИОТЕКА
СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ – СКОПЈЕ

Во членот 1 во табелата:

- кај реден број 80, колона: количина, наместо бројот „95“, треба да стои „93“ и
- кај реден број 120, колона: количина, наместо бројот „111“, треба да стои „109“.

Бр. 42-6398/27-1
26 јуни 2015 година
Скопје

Од Владата на Република
Македонија,

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО,
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО

3350.

Врз основа на член 27 став 3 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15 и 98/15), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, донесе

ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА ПОБЛИСКИТЕ КРИТЕРИУМИ
ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ НА
ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ ВО ДРЖАВНА СОП-
СТВЕНОСТ КОЕ МОЖЕ ДА СЕ ДАДЕ ВО ЗАКУП
И ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ГОЛЕМИНАТА НА ПОВ-
РШИНАТА НА ЗЕМЈОДЕЛСКОТО ЗЕМЈИШТЕ
КОЕ МОЖЕ ДА СЕ ДАДЕ ВО ЗАКУП

Член 1

Во Правилникот за поблиските критериуми за избор на најповолен понудувач на земјоделско земјиште во државна сопственост кое може да се даде во закуп и определување на големината на површината на земјоделското земјиште кое може да се даде под закуп („Службен весник на Република Македонија“ бр.12/08, 26/12, 2/13 и 158/13), во членот 3 став 1 бројот „10“ се заменува со бројот „3“.

Во ставот 6 бројот „10“ се заменува со бројот „3“.

Член 2

Во членот 4 по ставот 2 се додава нов став 3 кој гласи:

“По исклучок од став 2 на овој член, за земјоделското земјиште до 3 хектари кое може да се даде во закуп на еден учесник по пат на јавен оглас, понудувачот

треба да достави доказ за сопственост или договор за користење на трактор како основно средство за обработка на земјоделското земјиште.“

Ставовите 3, 4, 5 и 6 стануваат ставови 4, 5, 6 и 7.

Член 3

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 22-7177/3
30 јуни 2015 година
Скопје

Министер за земјоделство,
шумарство и водостопанство,
м-р **Михаил Цветков**, с.р.

3351.

Врз основа на член 16-г ставови (3) и (8) од Законот за квалитет на земјоделски производи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 140/10, 53/11, 55/12 и 106/13), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, донесе

ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОР-
МАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА ИЗ-
ДАВАЊЕ НА КОНТРОЛНА МАРКА, ФОРМАТА И
СОДРЖИНАТА НА КОНТРОЛНАТА МАРКА, НА-
ЧИНОТ НА НЕЈЗИНО ИЗДАВАЊЕ, ФОРМАТА,
СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕТО НА
ЕВИДЕНЦИЈАТА ЗА ИЗДАДЕНИ И ИСКОРИСТЕ-
НИ КОНТРОЛНИ МАРКИ ЗА ОЗНАЧУВАЊЕ НА
БРАШНОТО КОЕ СЕ СТАВА ВО ПРОМЕТ

Член 1

Во Правилникот за формата и содржината на барањето за издавање на контролна марка, формата и содржината на контролната марка, начинот на нејзино издавање, формата, содржината и начинот на водењето на евиденцијата за издадени и искористени контролни марки за означување на брашното кое се става во промет („Службен весник на Република Македонија“ бр. 111/13 и 134/13) во членот 4 зборовите „7 x 11 cm“ се заменуваат со зборовите „2 x 4 cm“.

Член 2


Прилогот 3 се заменува со нов Прилог 3 кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.02-7191/1
19 јуни 2015 година
Скопје

Министер за земјоделство,
шумарство и водостопанство,
м-р **Михаил Цветков**, с.р.



Ознака за сериски број

Холограмска лента со ширина 5мм и должина 20мм

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

3352.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија врз основа на член 22 став 1 точка 4 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14 и 33/15) и член 16 од Правилникот за цени на електрична енергија на тарифни потрошувачи („Службен весник на РМ“ бр. 21/11, 168/11 и 135/12), постапувајќи по Барањето за одобрување на регулиран максимален приход и цена за 2015 година за регулирана дејност производство на електрична енергија на Акционерско друштво за производство на електрична енергија, ТЕЦ НЕГОТИНО во државна сопственост, Неготино с.Дуброво - Неготино бр.02-246/1 од 13.05.2015 година, на седницата одржана на 30.6.2015 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РЕГУЛИРАН МАКСИМАЛЕН ПРИХОД ЗА ВРШЕЊЕ НА РЕГУЛИРАНА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА НА АД ТЕЦ НЕГОТИНО ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ, НЕГОТИНО ЗА 2015 ГОДИНА

1. На АД ТЕЦ НЕГОТИНО во државна сопственост - Неготино, се одобрува регулиран максимален приход (MAR) за 2015 година во износ од 190.566.798 денари, кога ТЕЦ НЕГОТИНО е ангажирано од страна на АД ЕЛЕМ – Скопје како ладна резерва за обезбедување на моќност и системски услуги за безбедно и сигурно функционирање на електроенергетскиот систем.

2. Ангажирањето на АД ТЕЦ Неготино во државна сопственост - Неготино како производител на електрична енергија, моќност и системски услуги за безбедно и сигурно функционирање на електроенергетскиот систем за потребите на тарифните потрошувачи од страна на АД ЕЛЕМ – Скопје, се уредува со меѓусебен регулиран договор.

3. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување.

4. Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јули 2015 година.

УП1 Бр. 08-51/15
30 јуни 2015 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

3353.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија врз основа на член 22 став 1 точка 4 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14 и 33/15) и Член 16 од Правилникот за цени на електрична енергија на тарифни потрошувачи („Службен весник на РМ“ бр. 21/11, 168/11 и 135/12), постапувајќи по Барањето за одобрување на регулиран максимален приход и цена за регулирана дејност - производство на електрична енергија на Акционерско друштво за производство на електрична енергија ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДОНИЈА во државна сопственост Скопје за 2015 година, бр.02-3251/1 од 14.05.2015 година, заведено под број УП1 бр.08-55/15 од 21.05.2015 година на седницата одржана на 30.6.2015 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РЕГУЛИРАН МАКСИМАЛЕН ПРИХОД И ЦЕНА ЗА ВРШЕЊЕ НА РЕГУЛИРАНАТА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА НА АД ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДОНИЈА – СКОПЈЕ ЗА 2015 ГОДИНА

1. На АД ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДОНИЈА – Скопје, за 2015 година се одобрува регулиран максимален приход (MAR) за вршење на регулираната енергет-

ска дејност производство на електрична енергија да изнесува 15.481.506.284 денари, за обезбедување на количини на електрична енергија, на влез во преносна мрежа, од сопствено производство во износ од 5.708.499.989 kWh.

2. Во одобриениот регулиран максимален приход од точка 1 на оваа Одлука, е вклучен и планиран приход за обезбедување на системските услуги на операторот на електропреносниот систем во износ од 1.072.417.731 денари.

3. Цената на електричната енергија (BEGP) за 2015 година за вршење на регулираната енергетска дејност производство на електрична енергија на АД ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДОНИЈА – Скопје, се утврдува да изнесува 2,5241 ден/kWh.

4. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување.

5. Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јули 2015 година.

УП1 Бр. 08-55/15

30 јуни 2015 година

Скопје

Претседател,

Димитар Петров, с.р.

3354.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија врз основа на член 22 став 1 точка 4 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14 и 33/15) и член 19 од Правилникот за начин и условите за определување на регулиран максимален приход и регулирани просечни тарифи за пренос на електрична енергија, организирање и управување со пазарот на електрична енергија и дистрибуција на електрична енергија („Сл.весник на РМ“ бр.21/11, 168/11 и 135/12) постапувајќи по Барањето за одобрување на регулиран максимален приход и регулирани тарифи за 2015 година, како и основен приход за 2015,2016 и 2017 година за вршење на регулираната енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија на ЕВН Македонија АД Скопје 08 – 5360/1 од 15.05.2015 година заведено под број УП1 08-56/15 од 15.05.2015 година, на седницата одржана на 30 јуни 2015 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РЕГУЛИРАН МАКСИМАЛЕН ПРИХОД, РЕГУЛИРАНА ПРОСЕЧНА ТАРИФА И ТАРИФИ ЗА ПРЕСМЕТКОВНИ ЕЛЕМЕНТИ ЗА 2015 ГОДИНА, КАКО И ОСНОВЕН ПРИХОД ЗА 2015, 2016 И 2017 ГОДИНА ЗА ВРШЕЊЕ НА РЕГУЛИРАНАТА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ДИСТРИБУЦИЈА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА НА ЕВН МАКЕДОНИЈА АД СКОПЈЕ

1. На ЕВН Македонија АД Скопје се одобрува основниот приход (BR) за вршење на регулираната енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија да изнесува:

- 5.132.403.321 денари, за 2015 година;

- 5.382.208.354 денари, за 2016 година;

- 5.577.439.071 денари, за 2017 година.

2. Се одобрува регулираниот максимален приход (MAR) за вршење на регулираната енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија за 2015 година да изнесува 8.245.735.525 денари.

3. Регулираната просечна тарифа за вршење на дејноста наведена во точка 2 од оваа Одлука, за 2015 година се утврдува да изнесува 1,6157 ден/kWh за планирана испорака на 5.103.547.027 kWh електрична енергија.

4. Во согласност со регулираниот максимален приход (MAR) за вршење на регулираната енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија утврден со точка 2 од оваа Одлука, и просечната тарифа за пренос на електрична енергија за 2015 година (0,2463 ден/kWh) утврдена со Одлука за одобрување на основен приход за 2015, 2016 и 2017 година, регулиран максимален приход за 2015 година и регулирана просечна тарифа за 2015 година за вршење на регулираната енергетска дејност пренос на електрична енергија на Операторот на електропреносниот систем на Македонија АД МЕПСО – Скопје, тарифите за пресметковните елементи за категориите на потрошувачи, врз основа на кои ЕВН Електростопанство на Македонија АД за дистрибуција и снабдување со електрична енергија Скопје, како вршител на енергетската дејност дистрибуција на електрична енергија, им го фактурира надоместокот за користење на дистрибутивниот систем, изнесуваат:

категории на приклучоци	Тарифи за пресметковни елементи (без вкalkулирана тарифа за пренос на електрична енергија)		
	моќност (ден/kW)	активна ел.енерг (ден/kWh)	реактивна ел.енергија (ден/kvarh)
MV1	95,50	0,0224	0,0090
MV2	128,28	0,0742	0,0297
LV1.2	184,38	0,1279	0,0512
LV1.1	*	0,6983	*
LV2	*	2,0146	*

категории на приклучоци	Тарифи за пресметковни елементи (со вкalkулирана тарифа за пренос на електрична енергија)		
	моќност (ден/kW)	активна ел.енерг (ден/kWh)	реактивна ел.енергија (ден/kvarh)
MV1	95,50	0,2687	0,0090
MV2	128,28	0,3205	0,0297
LV1.2	184,38	0,3741	0,0512
LV1.1	*	0,9445	*
LV2	*	2,2608	*

5. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување.

6. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јули 2015 година.

УП1 Бр. 08-56-1/15

30 јуни 2015 година

Скопје

Претседател,

Димитар Петров, с.р.

3355.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија врз основа на член 22 став 1 точка 4 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14 и 33/15) и член 16 од Правилникот за цени на електрична енергија на тарифни потрошувачи („Службен весник на РМ“ бр. 21/11, 168/11 и 135/12), член 15 од Правилникот за цени на електрична енергија за снабдување во краен случај („Службен весник на РМ“ бр.97/12) и член 24 од Тарифниот систем за продажба на електрична енергија на домаќинства и мали потрошувачи („Службен весник на РМ“ бр.97/14), постапувајќи по Барањето за одобрување на регулиран максимален приход и тарифи за вршење на регулирана дејност снабдување со електрична енергија на тарифни потрошувачи за 2015 година 08-5360/1 од 15.05.2015 година заведено под број УП1 бр.56/15 од 15.05.2015 година, на седницата одржана на 30 Јуни 2015 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РЕГУЛИРАН МАКСИМАЛЕН ПРИХОД И ЦЕНА ЗА ВРШЕЊЕ НА РЕГУЛИРАНАТА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ СНАБДУВАЊЕ СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА НА ТАРИФНИ ПОТРОШУВАЧИ НА ЕВН МАКЕДОНИЈА АД СКОПЈЕ ЗА 2015 ГОДИНА

1. На Акционерското друштво за дистрибуција и снабдување со електрична енергија, ЕВН Електростопанство на Македонија – Скопје, за 2015 година се одобрува регулиран максимален приход (MAR), за вршење на регулираната енергетска дејност снабдување со електрична енергија на тарифни потрошувачи да изнесува 21.832.330.872 денари, за испорачани 4.376.817.649 kWh електрична енергија.

2. Во согласност со регулираниот максимален приход утврден во точка 1 на оваа Одлука, цените на пресметковни елементи врз основа на кои потрошувачите ја плаќаат испорачаната електрична енергија изнесуваат:

2.1 За категорија на потрошувачи на 35 kV напонско ниво и категорија на потрошувачи на 6kV,10(20) kV напонско ниво

Пресметковна величина	Единица	Тарифно време	Тарифен став (денари)		
			Потрошувачи на висок напон		
			35 kV *	35 kV	10 kV
Моќност	kW		948,93	1000,26	771,46
Енергија	kWh	BT	2,34	2,94	3,24
		HT	1,18	1,52	1,59
	kvarh	BT	0,58	0,76	0,71
		HT	0,22	0,37	0,44

2.2 За категорија на тарифни потрошувачи на 0,4 kV (380 / 220V) напонско ниво

Пресметковна величина	Единица	Тарифно време	Тарифен став (денари)				
			Потрошувачи на низок напон 0,4 kV				
			Домаќинства		Останата потрошувачка		
			Едно тарифно мерење	Дво тарифно мерење	I Тарифен степен	II Тарифен степен	Јавно осветлување
Моќност	kW		(*)	(*)	749,96	(*)	
Енергија	kWh	BT	4,47	5,57	3,59	8,68	5,59
		HT		2,79	1,76		
	kvarh	BT			0,89	1,65	
		HT			0,45		

3. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јули 2015 година.

УП1 Бр. 08-56-2/15

30 јуни 2015 година

Скопје

Претседател,

Димитар Петров, с.р.

3356.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија врз основа на член 22 став 1 точка 4 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14 и 33/15), член 19 од Правилникот за начинот и условите за определување на регулиран максимален приход и регулирани просечни тарифи за пренос на електрична енергија, организирање и управување со пазарот на електрична енергија и дистрибуција на електрична енергија („Службен весник на РМ“ бр.21/11, 168/11 и 135/12) и член 9 од Тарифниот систем за пренос и за пазар на електрична енергија („Службен весник на РМ“ бр. 44/14), постапувајќи по Барањето за одобрување на регулиран максимален приход и просечна тарифа за вршење на регулирана дејност организирање и управување со пазарот на електрична енергија на Операторот на електропреносниот систем на Македонија Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост - Скопје за регулираниот период 2015 година, бр.02-2551 од 15.05.2015 година, на седницата одржана на 30.06.2015 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РЕГУЛИРАН МАКСИМАЛЕН ПРИХОД И РЕГУЛИРАНА ПРОСЕЧНА ТАРИФА ЗА 2015 ГОДИНА ЗА ВРШЕЊЕ НА РЕГУЛИРАНАТА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ОРГАНИЗИРАЊЕ И УПРАВУВАЊЕ СО ПАЗАРОТ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА НА ОПЕРАТОРОТ НА ЕЛЕКТРОПРЕНОСНИОТ СИСТЕМ НА МАКЕДОНИЈА, АД МЕПСО - СКОПЈЕ

1. Се одобрува регулираниот максимален приход (MAR) за вршење на регулираната енергетска дејност организирање и управување со пазарот на електрична енергија на Операторот на електропреносниот систем на Македонија, АД МЕПСО - Скопје за 2015 година да изнесува 117.332.108 денари.

2. Регулираната просечна тарифа за организирање и управување со пазарот на електрична енергија за 2015 година се утврдува да изнесува 0,0150 ден/kWh за тргување со планирани количини на електрична енергија од 7.831.531.845 kWh.

3. Жалбата изјавена против оваа Одлука, не го одлага нејзиното извршување.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јули 2015 година.

УП1 Бр. 08-58/15

30 јуни 2015 година

Скопје

Претседател,

Димитар Петров, с.р.

3357.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија врз основа на член 22 став 1 точка 4 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14 и 33/15), член 19 од Правилникот за начинот и условите за определување на регулиран максимален приход и регулирани просечни тарифи за пренос на електрична енергија, организирање и управување со пазарот на електрична енергија и дистрибуција на електрична енергија („Службен весник на РМ“ бр.21/11, 168/11 и 135/12), постапувајќи по Барањето за одобрување на регулиран максимален приход и просечна тарифа за вршење на регулирана дејност пренос на електрична енергија на Операторот на електропреносниот систем на Македонија Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост - Скопје за регулираниот период 2015, 2016 и 2017 година бр.02-2552 од 15.05.2015 година, на седницата одржана на 30.06.2015 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ОСНОВЕН ПРИХОД ЗА 2015, 2016 И 2017 ГОДИНА, РЕГУЛИРАН МАКСИМАЛЕН ПРИХОД ЗА 2015 ГОДИНА, РЕГУЛИРАНА ПРОСЕЧНА ТАРИФА И ТАРИФИ ЗА ПРЕСМЕТКОВНИ ЕЛЕМЕНТИ ЗА 2015 ГОДИНА ЗА ВРШЕЊЕ НА РЕГУЛИРАНАТА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРЕНОС НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА НА ОПЕРАТОРОТ НА ЕЛЕКТРОПРЕНОСНИОТ СИСТЕМ НА МАКЕДОНИЈА АД МЕПСО – СКОПЈЕ

1. На АД МЕПСО –Скопје се одобрува основен приход (BR) за вршење на регулираната енергетска дејност пренос на електрична енергија, да изнесува:

- 1.369.264.655 денари за 2015 година;

- 1.459.303.034 денари за 2016 година;

- 1.555.262.044 денари за 2017 година.

2. Регулираниот максимален приход (MAR) за вршење на регулираната енергетска дејност пренос на електрична енергија, се одобрува да изнесува 1.890.253.258 денари за 2015 година.

3. Регулираната просечна тарифа за пренос на електрична енергија за 2015 година се утврдува да изнесува 0,2463 ден/kWh за планирана испорака од 7.675.972.782 kWh електрична енергија на излез од преносната мрежа.

4. Во согласност со регулираниот максимален приход (MAR) за вршење на регулираната енергетска дејност утврден со точка 1 од оваа Одлука, тарифите за пресметковните елементи врз основа на кои АД МЕПСО - Скопје, како вршител на енергетската дејност пренос на електрична енергија, го фактурира надоместот за користење на електропреносниот систем, изнесуваат:

Тарифи за пресметковни елементи		
Врвна активна моќност (ден/kW)	активна ел.енерг (ден/kWh)	реактивна ел.енергија (ден/kvarh)
11,65	0,2233	0,0893

5. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување.

6. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јули 2015 година.

УП1 Бр. 08-59/15

30 јуни 2015 година

Скопје

Претседател,

Димитар Петров, с.р.



Службен весник
на Република Македонија




www.slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
в. д. директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2015 година изнесува 10.100 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

contact@slvesnik.com.mk

ISSN 0354-1622



2015110